

СООПШТЕНИЕ

Запишување зимски семестар 2020/2021

ВТОР циклус - постдипломски студии - генерација запишана заклучно со 2018/2019 прв и втор рок

Доставување на комплетните документи за запишување на зимскиот семестар во учебната 2020/2021 година ќе се врши читалната на ФЕИТ од 12:30 до 14:30 часот, во периодот

од 26.11 до 27.11.2020 година

Online пријавувањето е задолжително. Во овој рок е отворено и задолжителното online пријавување кое се врши преку информацискиот систем на www.iKnow.ukim.mk

По овој рок online пријавувањето ќе биде оневозможено и студентите заверката и уписот на семестарот ќе можат да го извршат со молба и **надомест за административни трошоци од 500,00 ден.**

НАПОМЕНА: Студентите кои електронски ќе се пријават, а нема да достават комплетни документи во Службата за студентски прашања ќе бидат избришани и од електронската евиденција и уписот ќе можат да го извршат со молба и **надомест од 500,00 ден.**

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Потребни документи:

1. Индекс
2. Образец за запишување семестар АЗ
3. Студенти кои презапишуваат предмет/и (односно заклучно со август/септем. испитен рок не ги положиле предметите од зимскиот семестар) дополнително:

Интерен пријавен лист за запишување предмети (испечатен од веќе направениот online избор).

Уплатница на ФЕИТ (во вредност на кредитите што ги носат предметите 1кредит = 25ЕУР среден курс на НБМ)

4. Студенти кои не преслушуваат предмети запишуваат празен семестар.

НАПОМЕНИ:

1. За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат по 500,00 денари административен трошок на факултетската жиро сметка.
2. За студентите запишани во првиот уписен рок 2018/2019:

Крајниот рок за пријавување на тема за магистерска работа беше јануари 2019г. (изминати 3 семестри на студии). По овој рок се доплаќаат 500 ЕУР при пријавување на тема. Услов за пријавување на магистерската тема се освоени 30 ЕКТС кредити.

По изминати 4 семестри на студии се запишуваат празни семестри со уплата на ФЕИТ од 500 денари по семестар.

3. За студентите запишани во вториот уписен рок 2018/2019:

Крајниот рок за пријавување на тема за магистерска работа беше септември 2020 г. (изминати 3 семестри на студии). По овој рок се доплаќаат 500 ЕУР при пријавување на тема. Услов за пријавување на магистерската тема се освоени 30 ЕКТС кредити.

Скопје 19.11.2020година

Одделение за студентски прашања на ФЕИТ